

Извештај за учество на собранија на акционери за месец март 2018 година

Април, 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец март 2018 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,33%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,16%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		19.03.2018
Дневен ред	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови. II. Работен дел 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2. Усвојување на Записникот од XXXVIII седница на Собранието на акционери на банката. 3. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со. - Пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства	

II) Посебен дел

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II. Работен дел		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXXVIII седница на Собранието на акционери на банката.	Записникот од XXXVIII-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.	"ЗА"

3. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на
Статутот на Охридска банка АД Скопје со.
- Пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД
Скопје

Со мнозински број гласови од присутните акционери беше
донесена одлука за измени и дополнувања на Статутот на
Охридска банка АД Скопје.

"ЗА"

**Скопје,
02.04.2018 година**